

Врз основа на член 50 став (3) од Законот за енергетика* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19) и член 30 став (3) од Правилникот за лиценци („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.51/19, 54/19, 214/19, 114/20, 246/20 и 44/21), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 5 јули 2021 година, донесе

О Д Л У К А

за започнување на постапка за одземање на лиценца за вршење на енергетска дејност Трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт - трговија на големо со Еуросупер БС 95, Еуродизел БС, Екстра лесно (ЕЛ-1) и мазут (М-1)

1. СЕ ЗАПОЧНУВА постапка за одземање на лиценца за трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт - трговија на големо со Еуросупер БС 95, Еуродизел БС, Екстра лесно (ЕЛ-1) и мазут (М-1), на Друштво за производство, промет и услуги СУПЕРТРЕЈД ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, издадена од Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија со Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт- трговија на големо со Еуросупер БС 95, Еуродизел БС, Екстра лесно (ЕЛ-1) и мазут (М-1) (“Службен весник на Република Македонија” бр. 23/12, 46/14, 99/17, 73/18, 17/19 и “Службен весник на Република Северна Македонија” бр. 58/19, 214/19, 114/20, 121/20 и 21/21), со Евидентен број на издадената лиценца НД-ТРГ-37-2012, поради тоа што носителот на лиценцата не ја врши дејноста за која е издадена лиценцата на начин и под услови пропишани со Законот за енергетика* и други закони, како и прописите и правилата донесени врз основа на Законот за енергетика*.
2. СЕ ЗАДОЛЖУВА носителот на лиценцата Друштво за производство, промет и услуги СУПЕРТРЕЈД ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, во рок од 90 дена од денот на прием на оваа одлука да ги превземе сите потребни активности заради одстранување на причините поради кои е започната постапката за одземање на лиценцата и во истиот рок да достави доказ, Записник од Државен пазарен инспекторат на Република Северна Македонија дека поседува оперативни резерви на мазут (М-1).
3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

О б р а з л о ж е н и е

Државниот пазарен инспекторат на Република Северна Македонија со допис Достава на информација за вршење на вонредни инспекциски надзори за контрола на мазут бр.02-1001/1 од 7 јуни 2021 година, ја извести Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија дека согласно спроведениот инспекциски надзор од страна на Државниот пазарен инспекторат на 21 мај 2021 година, на Друштво за производство, промет и услуги СУПЕРТРЕЈД ДООЕЛ увоз-извоз Скопје му е изречен прекршочен платен налог врз основа на повреда на член 146 став (3) од Законот за енергетика*.

Како носител на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт - трговија на големо со мазут (М-1) издадена согласно Одлуката за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт - трговија на големо со мазут (М-1) (“Службен весник на Република Северна Македонија” бр.191/20), друштвото е должно да ги исполнува општите обврски утврдени во лиценцата, меѓу другите и обврската за почитување на законите, другите прописи и општи акти кои се

однесуваат на вршење на дејноста трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт- трговија на големо со мазут (М-1), заштитата на потрошувачите, заштитата на животната средина, животот и здравјето на луѓето и заштита при работа.

Со оглед на тоа дека согласно изречениот прекршочен платен налог на Државниот пазарен инспекторат констатирана е повреда на вршење на дејноста за која е издадена лиценцата во поглед на непоседување на оперативни резерви на мазут (М-1), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија согласно член 30 став (1) точка 2 од Правилникот за лиценци (“Службен весник на Република Северна Македонија” бр.51/19, 54/19, 214/19, 114/20, 246/20 и 44/21) утврди дека друштвото не ја врши дејноста за која е издадена лиценцата на начин и под услови пропишани со Законот за енергетика* и други закони, како и прописите и правилата донесени врз основа на Законот за енергетика* и со тоа постои причина за отпочнување на постапка за одземање на лиценцата.

Врз основа на наведеното, а согласно член 50 став (2) од Законот за енергетика* и член 30 став (2) од Правилникот за лиценци, со Известување бр.11-1/21 од 9 јуни 2021 година Регулаторната комисија за енергетика го задолжи друштвото во рок од 7 дена од добивање на известувањето, да се произнесете во врска со настанатото прекршување на одредбата на член 146 став (3) од Законот за енергетика* и одредбите на Правилникот за нивото и начинот на пресметка на оперативните резерви (“Службен весник на Република Северна Македонија” бр. 91/21), како причина за отпочнување на постапка за одземање на лиценцата.

Во оставениот рок друштвото носител на лиценцата достави писмено произнесување бр.0302-1055 од 21 јуни 2021 година со кое не го оспорува прекршувањето, наведува дека во дадениот период имало зголемена побарувачка на мазут и бара да му се овозможи рок од 60 дена усогласување со Правилникот за нивото и начинот на пресметка на оперативните резерви во кој период друштвото ќе се снабди со оперативни резерви.

Поради тоа се задолжува носителот на лиценцата во рок од 90 дена од денот на прием на оваа одлука да достави доказ, Записник од Државен пазарен инспекторат дека поседува оперативни резерви на мазут (М-1).

Имајќи го во предвид горенаведеното а согласно член 50 став (3) од Законот за енергетика* и член 30 став (3) од Правилникот за лиценци, се одлучи како во диспозитивот на оваа одлука.

ПРАВНА ПОУКА: Против оваа одлука може да се поведе управен спор во рок од 30 дена од денот на приемот.

УП1 бр. 11-1/21
5 јули 2021 година
Скопје

Претседател
на Регулаторна комисија за енергетика и водни
услуги на Република Северна Македонија
Марко Бислимоски